



Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови КБ Инвест АД Скопје

Отворен инвестициски фонд
КБ Инвест – Паричен

Датум
30.9.2024

КЛУЧНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Овој документ содржи клучни информации за инвеститорите во овој фонд. Ова не претставува рекламен материјал. Информациите содржани во овој документ се пропишани со Закон и подзаконски акти со цел да им помогнат на инвеститорите при разбирањето на природата на овој фонд и ризиците поврзани со инвестирањето во него. Наш совет е внимателно да го прочитате за да можете да донесете информирана одлука за потенцијалното инвестирање.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД И ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Отворен инвестициски фонд КБ Инвест – Паричен
Идентификациски број на фондот:
912000000165

Друштво за управување со отворени и затворени
инвестициски фондови КБ Инвест АД Скопје
Кирил и Методиј 50, Скопје, РС Македонија

Фондот е одобрен во РС Македонија и го регулира Комисијата за хартии од вредност. Фондот е одобрен со Решение на КХВ број УП1 08-168 од 08.03.2011 година. Искржаните клучни информации за инвеститорите се точни на ден 30.9.2024 година.

ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИСКА ПОЛИТИКА

Фондот има цел од една страна да се заштитат вложувањата од пазарни осцилации, а од друга да се осигура моментална ликвидност придружена со постојан раст на вредноста на уделот, односно стабилен принос. Порастот на вредноста на имотот кај овој фонд е побавен, но континуиран, додека осцилациите на вредноста практично и не постојат. Приносот по правило е поголем од каматата на депозити по видување, а клиентите највеќе го користат како начин на краткорочен пласман на вишокот на пари (преку ноќ). Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

- **Класа А** (мин. 20% - макс. 65%) вложувања во краткорочни и долгорочни должнички хартии од вредност на издавачи од Република Македонија, Хрватска, Србија, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина, Украина, Руската Федерација, Казахстан, Бразил, Индија, Кина, Европската Унија, и OECD;
Вложувањата во должнички хартии од вредност издадени од Република Македонија, земји членки на Европската Унија и OECD може да надминат 35% од имотот на Фондот.
- **Класа Б** (мин. 35% - макс. 80%) вложувања во депозити кај овластени банки од Република Македонија со рок на доспевање пократок од една година;
- **Класа В** (мин. 0% - макс. 10%) вложувања во отворени инвестициски фондови со најниско ниво на ризик кои вложуваат исклучиво во депозити и должнички хартии од вредност под услов да не наплаќаат трошоци за управување повисоки од 1% од нето вредноста на имотот на Фондот.

Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се капиталните добивки, позитивните курсни разлики, дивиденди и каматни приходи, нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот. Инвестициската стратегија на Фондот и изборот на финансиски инструменти сугерира вложување на краток рок без однапред дефиниран период на инвестирање, односно овој фонд е подобен за инвеститори кои планираат да ги вложат своите средства во период пократок од 1 година.

ПРОФИЛ НА РИЗИЧНОСТ И УСПЕШНОСТ

Индикаторот на синтетичкиот ризик упатува на најниско ниво на ризик што е карактеристично за овој тип на фондови. Флукуациите единствено се присутни поради вложувањата во државни евро обврзници деноминирани во ЕУР, односно како резултат на пазарните движења на средниот курс на ЕУР во однос на МКД.

Низок ризик				Висок ризик			
<Понизок принос				Повисок принос>			
1	2	3	4	5	6	7	

Следните ризици можат да имаат значајно влијание на приносот:

- **Кредитен ризик** – ризик дека издавачот нема да биде во можност навремено и/или во целост да ги подмири своите обврски;
- **Ликвидносен ризик** – ризик дека Фондот ќе има потешкотии да обезбеди средства за подмирување на обврските при повлекување на удели поради неможност за брза продажба на имотот по цена која одговара на фер вредноста на истиот;
- **Ризик од друга договорна страна** – ризик дека субјектот со кој Друштвото, во име и за сметка на Фондот, склучува трансакции на финансиските пазари нема да биде во можност навремено и/или во целост да ги подмири своите обврски.

Паричните средства за откупени удели се исплаќаат на трансакциска сметка на инвеститорот по поднесено Барање за откуп на удели до 14:00 часот во работниот ден за исплата следниот работен ден. Цените за продажба на нови удели или откуп на постојните се пресметуваат секој работен ден до 16:00 часот и се објавуваат на интернет страницата на Друштвото. Историските податоци кои се користат за пресметка на синтетичкиот индикатор не треба да се сметаат за сигурен показател за идниот профил на ризичност на Фондот. Категоријата на профил на ризичност и успешност не е гаранција дека истите ќе останат непроменети, односно категоризацијата на Фондот може да се промени со тек на времето. Најниската категорија не значи дека инвестирањето е без ризик.

ТРОШОЦИ

Еднократни трошоци кои настануваат пред или по вашето вложување

Влезни трошоци	0,0%
Излезни трошоци	0,0%

Влезните и излезните трошоци секогаш се исказуваат во највисок износ, односно во определени ситуации инвеститорот може да плати помал износ. Кај овој фонд не се предвидени влезни и излезни трошоци.

Трошоци на фондот во текот на годината


Тековни трошоци	0,7570%
------------------------	---------

Трошоци од фондот во одредени посебни околности

Провизии од работењето

Нема

Инвеститорот може да ја дознае реалната висина на влезните и излезните надоместоци кај инвестицискиот советник или инвестициски агент. Трошоците кои се на товар на инвеститорот се користат за намирување на трошоците за секојдневното работење на Фондот, вклучувајќи ги и трошоците за маркетинг и дистрибуција и овие трошоци можат да го намалат потенцијалниот раст на вложувањата. Подетални информации за трошоците, вклучувајќи ги и надоместоците поврзани со работењето и начинот на нивната пресметка се достапни во Дел I) точка 6 од Проспектот на Фондот.

ИСТОРИСКИ ПРИНОСИ

Фондот е основан на 18.5.2011 година со почетна цена на удел од 100 денари. Минимален износ на вложување е 1.000 денари. Приносите се пресметани во домашна валута. Цената на уделот е прикажан на нето основа, по пресметка на сите трошоци и надоместоци. Податоците за остварената добивка во % се прикажани за цела календарска година. Приносот во минатото има информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Податоците за сите категории се изразени како % од НАВ.

10 најголеми вложувања		Валутна изложеност		Класи на имот	
MACEDO 1,625	14,62%	MKD	59,42%	Обврзници	55,75%
Депозит, Стопанска банка АД Битола	9,77%	EUR	42,89%	Орочени депозити	37,58%
MACEDO 6,96	9,67%			Удел во фонд	7,96%
Депозит, Капитал банка АД Скопје	8,24%			Парична сметка	0,89%
MACEDO 2 ¾	6,11%			Побарувања	0,12%
Депозит, Силк Роуд банка АД Скопје	5,04%				
НЛБ кеш депозит	5,00%				
TURKEY 4,625	4,79%				
Депозит, Халк банка АД Скопје	3,97%				
Депозит, ТТК банка АД Скопје	3,36%				
Географска изложеност		Секторска изложеност			
Македонија	93,45%	Банкарство			55,75%
Турција	7,91%	Држава			38,60%
Црна Гора	0,95%	Инвестициски фондови			7,96%

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

Нето вредност на имотот	3.275.308.334,38 МКД	Просечен месечен принос (последни 12м.)	0,2065%
Цена на удел	139,5034 МКД	Просечен месечен принос (последни 24м.)	0,1911%
Принос од основање	39,50%	Просечен месечен принос (последни 60м.)	0,1538%
Стандардна девијација	0,2274%		

ПРАКТИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

Депозитарна банка на Фондот е Комерцијална банка АД Скопје.

Дополнителни информации за Фондот, бесплатен примерок од проспектот и последниот полугодишен и годишен извештај, објавени на македонски јазик, како и останатите практични информации, вклучувајќи ги и информации за најновите цени на удели, може да се добијат во седиштето на Друштвото или да се преземат од неговата интернет страница.

Даночната регулатива може да влијае на личната даночна позиција на инвеститорите.

КБ Инвест АД Скопје одговара за веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во документот со клучни информации и може да се смета за одговорно само доколку некои делови од документот доведуваат во заблуда, се неточни или не се во согласност со Проспектот на Фондот.